

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), член 109 став (4) од Законот за општата управна постапка\* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 21 април 2022 година донесе

## **РЕШЕНИЕ**

### **за одбивање на приговор**

1. Приговорот на Исмаил Јусуфи од Желино УП2 09-58/22 од 31 март 2022 против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр.11-783 од 19 август 2021 година се **ОДБИВА**.
2. Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-783 од 19 август 2021 година се **ПОТВРДУВА**.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

### **Образложение**

Исмаил Јусуфи од Желино до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во натамошниот текст: Регулаторната комисија за енергетика) поднесе Приговор УП 09-58/22 од 31 март 2022 против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-783 од 19 август 2021 година на КЕЦ Тетово.

Според Електродистрибуција – трафостаницата е преоптоварена. Се работи на замена на постоечката трафостаница и по создавање услови ќе биде издадено соодветно Решение за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа.

На седница на Комисијата за постапување по Приговори одржана на 12 април 2022 година се разгледуваше следната документација :

1. Одговор на Приговор УП2 09-58/22 од 31 март 2022 година со прилог:
  - Податоци за оптоварување на трафостаница
  - GIS скица
  - БСП-1 образец од 10 август 2021 година
2. Дополнителни докази од 8 април 2022 година со прилог:
  - Приговор
  - РОБСП 11-783 од 19 август 2021 година на КЕЦ Тетово
  - Имотен лист бр. 798 за КП бр. 642/4, КО СТРИМНИЦА-ВОНГРАД

- Решение за утврдување на правен статус на бесправен објект бр. 10-246/9 од 27 декември 2019 година
- Слики од објектот и потенцијални баратели на приклучок во околина

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е неоснован.

Имено, поради преоптовареност на постоечката трафостаница во моментот, се додека не се изгради нова трафостаница не постојат технички услови за приклучување на објектот на барателот на електродистрибутивната мрежа.

Согласно член 35 став (1) точка 2) од Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија (Службен весник на РСМ бр. 191/19) операторот на дистрибутивниот систем ќе донесе Решение за одбивање на барањето за согласност за приклучување на дистрибутивната мрежа во случај кога не постојат технички услови за приклучување на корисникот на дистрибутивната мрежа според барањето на корисникот.

Имајќи го предвид горенаведеното се утврди дека не постојат технички услови за приклучување на објектот, односно Електродистрибуција постапила правилно издавајќи го сега приговараното Решение, при што се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

**ПРАВНА ПОУКА:** Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 бр.09-58/22  
21 април 2022 година  
Скопје

**ПРЕТСЕДАТЕЛ**  
на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги  
на Република Северна Македонија  
**Марко Бислимоски**